

**До:** Сите Заинтересирани Страни

Скопје, датум 01.07.2016

**Предмет:** Барање за прибирање понуди за Експерт за одржување часови по Англиски Јазик

ЗИП Институт, со седиште на бул. Партизански Одреди бр.106/1-3, 1000 Скопје, како имплементатор на проектот: “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување”, финансиран од Европска Унија, има потреба од прибирање понуди за експерт за одржување часови по Англиски Јазик.

#### **Детали за ангажманот**

Експертот треба да испорача часови за кандидати со основно познавање на англискиот јазик, на кои им е потребно унапредување во пишувањето, читањето и зборувањето на истиот јазик. Курсот ќе се одржи во периодот од **11 – 15 јули 2016** и од **18 – 22 јули 2016 (10 дена)**, од **10:00 – 16:00 (7 часа)** вклучувајќи ги и паузите. Групата ќе биде составена од **20 кандидати на возраст од 17 – 30 години**.

#### **Методологија:**

Курсот се фокусира на три вештини - зборување, читање и пишување на англиски јазик. Наставната програма треба биде организирана од страна на експертот, земајќи ги во предвид горенаведените вештини кои треба да бидат покриени за време на овие часови.

#### **Експертот треба да ги исполнува следните услови:**

- Ниво C2 на сите форми на англиски јазик (читање, пишување, слушање, зборување)
- Минимум завршено високо образование, пожелно е да поседува диплома за завршени постдипломски студии по англиски јазик / настава по англиски јазик
- Најмалку 2 годишно работно искуство во давање часови по Англиски јазик
- Предност ќе имаат кандидатите кои ќе приложат доказ работно искуство од ваков вид во земји каде англискиот е официјален јазик за комуникација.

Сите заинтересирани страни понудите, заедно со CV, можат да ги достават на е-пошта: [nazlije@zipinstitute.mk](mailto:nazlije@zipinstitute.mk)

**Напомена:** цените да бидат изразени во МКД без пресметан ДДВ.

Рокот за доставување на понуди е 5 дена од датумот на барањето односно **01.07.2016**.

Контакт лице Назлије Исени, тел.071 586 602

Ви благодариме.

ЗИП Институт

Бул.Партизански Одреди бр.106/1-3,  
1000 Скопје, Република Македонија  
+389 (0) 2 615 98 32  
[info@zipinstitute.mk](mailto:info@zipinstitute.mk)  
[www.zipinstitute.mk](http://www.zipinstitute.mk)